



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажба бр. 1032-800880.

Среда, 16 октомври 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. VIII

Цена на овој број е 20 — дин. — Претплата за 1952 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-618, Тел. централа 28.010.

595.

Врз основа на чл. 38 и 39 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ ВО ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Службениците во царинската служба, што се наоѓаат на положаите утврдени во овој правилник и предвидени со систематизацијата на работните места, ќе примаат положаен додаток по одредбите од овој правилник.

Член 2

Положаите во царинската служба што повлекуваат положаен додаток се распоредуваат во следни положајни разреди:

Положај	Положаен разред
Управник на Управата за царини	I
Заменик на управникот на Управата за царини	II
Началник на одделението за девизна контрола	III
Шеф на секторот во Управата за царини	V
Секретар на Управата за царини	V
Управници на царинарници:	
а) со повеќе од 60 службеници	III
б) со 30—60 службеници	IV
в) со 15—30 службеници	V
г) со помалку од 15 службеници	VI

Член 3

Висината на положајниот додаток во границите на одредениот положаен разред ја утврдува старешината надлежен за назначување, земајќи ги при тоа во оглед големината и значењето на работите, обемот на одговорноста на раководителот и бројот на службениците во односната организациона единица.

Член 4

Положајните додатоци можат да се даваат само во рамките на средствата што се предвидени за положајни додатоци во предметната на приходите и расходите.

Член 5

Положајните додатоци по овој правилник тежат од 1 октомври 1952 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 2556

13 октомври 1952 година

Белград

Подпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

596.

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52), а во согласност со Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ШУМАРСКО-ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА

Член 1

Во чл. 13 ст. 2 и чл. 14 од Правилникот за звањата и платите на службениците во шумарско-техничката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) се брише зборот „шестомесечен“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува од 1 април 1952 година.

Бр. 2104

7 октомври 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско стопанство и шумарство,
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Согласен,
Подпретседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

597.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање и работењето на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48 и 27/50) издавам

Н А Р Е Д Б А ЗА ПОПИС НА ДОБИТОКОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во времето од 16 до 20 јануари 1953 годна на територијата на Федеративна Народна Република Југославија ќе се изврши попис на добитокот, живината, кошниците и позрвината на земјиниците. Пописот ќе се изврши спрема состојбата на 15 јануари 1953 година.

2. Со пописот ќе се опфатат:

а) државни, задружни и приватни земјоделски стопанства (добри, економни);

б) државни, задружни и општествени установи и организации, што не се организирани за селско стопанско производство, а имаат добиток, живина и кошници со пчели;

в) домаќинствата на неземјоделци кои имаат некое прво добиток, живина или кошници со пчели.

3. Со подготвителните работи, со организација и контролата на пописот на територијата на Федеративна Народна Република Југославија

типа Народна Република Југославија ќе раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција, а на територијата на народните републики заводите за статистика и евиденција на народните републики. На територијата на Автономната Покраина Војводина и Автономната Косовско-метохиска Област со подготвителните работи, со организацијата и контролата на пописот ќе раководи Заводот за статистика и евиденција на Главниот извршен одбор на Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина, односно Заводот за статистика и евиденција на Обласниот извршен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област.

4. Со цел да се организира и спроведе пописот, како и контролата, за подрачјата на народните одбори на околините, градовите и општините ќе се основаат пописни комисији при народните одбори на околините, градовите и општините.

5. Членовите на околиската (градската) општинска пописна комисија ги именува народниот одбор на околината (градоот) и општината.

6. Составот на комисијата при народните одбори на околините (градовите) и општините ќе биде пропишан со посебно напатствие.

Напатствија и образци за извршување на пописот ќе пропише Сојузниот завод за статистика и евиденција.

7. За извршување на овој попис народните одбори на околините (градовите) и општините должни се да и стават на располагање на пописната комисија достаточен број персонал.

8. Одговорните раководители на државните и зајдружните стопанства (добра, економич, стопанствата на општествените организации), како и сопствениците, држателите, односно управителите на приватни земјоделски стопанства и старешините на домаќинствата на неземјоделци должни се да дадат одговор и на сите прашања поставени во пописниот образец. Тие одговараат за точноста на дадените податоци.

9. Тој што намерно ќе го оневозможи извршувањето на пописот, или не ќе даде податоци, или даде невистинити податоци, или на кој и да било начин го пречи извршувањето на пописот — ќе се казни со парична казна до 10.000 динари.

10. Трошковите за спроведување на овој попис паѓаат на терет на сојузниот буџет.

11. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 348

13 октомври 1952 година

Белград

По овластение
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за индустрија
и градежништво,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

398.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за основите на работењето и на фондот на платите на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) и чл. 13 од Уредбата за кредитирањето на стопанските организации за обртните средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈУЛИ—ОКТОМВРИ 1952 ГОДИНА

1) Пресметувањето на доходот на трговските претпријатија, осем на претпријатијата што се занимаат со извоз и увоз и кои се регистрирани како такви, за периодот јули—октомври 1952 година се врши врз основа на податоците од бруто билансот на претпријатијата, и тоа само за овој период.

Пресметувањето на доходот на претпријатијата од претходниот став за периодот јули—септември 1952 година се поднесува најдоцна до 22 октомври 1952 година, а пресметувањето на доходот за месец октомври 1952 година се поднесува најдоцна до 10 ноември 1952 година. Претсетките и се поднесуваат на организационата единица на Народната банка на ФНРЈ при која што имаат претпријатијата текука сметка.

2) Пресметувањето на остварениот доход се врши само врз основа на реализираниот (наплатениот) промет, бидејќи продадената а ненаплатената стока не се смета за реализација во смисла на оваа наредба.

3) Трговските претпријатија од точ. 1 на оваа наредба должни се со пресметката на доходот да и поднесат на организационата единица на Народната банка на ФНРЈ при која што имаат текука сметка:

а) бруто биланс на претпријатието, кој треба да ја содржи состојбата на сите синтетички сметки од книговодството на претпријатието со податоците:

— почетна состојба на 1 јули 1952 година;

— промет на сметките во времето од 1 јули до 30 септември 1952 година, односно до 31 октомври 1952 година;

— бруто биланс на денот 30 септември 1952 година, односно 31 октомври 1952 година;

— салдо биланс на денот 30 септември 1952 година, односно 31 октомври 1952 година;

б) Податоци за износот на побарувањата од купувачите, и тоа одделно за побарувањата од месец септември односно од месец октомври 1952 година, а одделно за побарувањата постари од еден месец;

в) податоци за вредноста на запасите по набавната цена на денот на пресметувањето (30 септември, односно 31 октомври 1952 година);

г) податоци за износите на разграничените трошкови внесени во пресметката (камати, осигурувања, отпишувања и сл.);

д) податоци за износите на дадените аконтации за купување стока, ако се искажани тие износи под ставката „добавувачи“ во бруто билансот;

ф) податоци за износите на примените аконтации за стоката што не е уште испорачана, ако се искажани тие износи под ставката „купувачи“ во бруто билансот.

Народната банка на ФНРЈ може да бара од претпријатијата и поединечни податоци (списоци) за состојбата на должниците и поверителите.

4) Покрај податоците од претходната точка трговските претпријатија се должни да и ги предадат на организационата единица на Народната банка на ФНРЈ и наплатите за исплата на обврските спрема буџетот, спрема сметките на издвоените средства кај банката и спрема добавувачите, и тоа само во границите на салдото искажано во бруто билансот.

5) Врз основа на пресметката на доходот за периодот јули—септември 1952 година и за месец октомври 1952 година од точ. 1 на оваа наредба, организационата единица на Народната банка на ФНРЈ ќе изврши наплата на акумулацијата и фондовите и исплата на остварениот фонд на платите за тој период, придружувајќи се кон прописите на точ. 4, 5 и 7 од Решението за пресметување доходот на стопанските организации спрема евиденцијата на банката и за исплатите на остварениот фонд на платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/52).

Доколку од претпријатието, врз основа на пресметката по евиденцијата на банката извршена од 1 до 5 октомври 1952 година, е наплатен поголем износ на акумулацијата и фондовите од износот што се добија по пресметката од претходниот став, организационата единица на Народната банка на ФНРЈ ќе изврши враќање на повеќе наплатениот износ на акумулацијата и фондовите. Организационата единица на Народната банка на ФНРЈ нема да изврши враќање на повеќе наплатениот износ на акумулацијата и фондовите за овој дел на повеќе пресметаниот доход што е резултат на неплатените обврски спрема буџетот, спрема

сметките на издаените средства кај банката и спрема добавувачите, ако за истите претпријатието не ќе поднесе налози за исплата во смисла на точ. 4 од оваа наредба.

6) Правилноста на висината на пресметаниот доход по поднесената пресметка на претпријатијата за периодот јули—септември и за месец октомври 1952 година, организационата единица на Народната банка на ФНРЈ ќе ја провери врз базата на поднесениот бруто биланс и другите податоци од точ. 3 на оваа наредба.

7) На претпријатијата кои до 22 октомври 1952 година не ќе и' поднесат на организационата единица на банката пресметка на доходот за периодот јули—септември 1952 година и податоци односно налози од точ. 3 и 4 од оваа наредба, банката ќе им ја блокира текуќата сметка.

8) На претпријатијата кои до 10 ноември 1952 година не ќе и' поднесат на организационата единица на банката пресметка на доходот за месец октомври 1952 година и податоци односно налози од точ. 3 и 4 од оваа наредба, банката ќе им го исплати само минималниот износ на заработките, а ќе ги запре другите исплати што паѓаат на терет на фондот на платите на претпријатијата.

9) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да им ги намали кредитите на трговските претпријатија од точ. 1 на оваа наредба за износот на нивните побарувања постари од еден месец.

10) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 6396

11 октомври 1952 година

Белград

По овластение
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ
Министерот на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

599.

Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 3 од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ЌЕ И' ГО ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во врска со овогодншната суша и со нејзиното дејство на платниот биланс со странство, во Решението за определување делот на девизните средства што ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ социјалистичките стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52) се вршат изменувања и дополнувања, така што пречистениот текст да гласи:

РЕШЕНИЕ

за определување делот на девизните средства што ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопанските организации

1) Стопанските организации ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичен курс 80% од наплатените девизни средства.

2) Стопанските организации што вршат транспортно и услужно работење со странство, ќе и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичен курс 80% од девизните средства од оствареното годишно позитивно девизно салдо од наведеното работење, со тоа што се должни месечно како аванс да и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ најмалу 80% на девизните средства од 1/12 на планираното годишно позитивно девизно салдо.

Стопанските организации најдоцна во спок од 90 дена, сметајќи од 31 декември секоја година ќе извр-

шат дефинитивна пресметка со Народната банка на ФНРЈ во поглед на нивната вкупна обаврска од претходниот став.

3) Девизните средства што се должни да и' ги продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопанските организации од точ. 1 и 2 на ова решение, претставуваат девизни средства на Фондот за покрие на општодржавните девизни потреби.

4) Технички напатствија за опроведување на ова решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а ќе се применува на сите девизни средства остварени по влегувањето во сила на ова решение.

Бр. 6529

13 октомври 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

За Претседателот

на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за селско

стопанство и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

600.

Врз основа на точ. 2 од Решението за определување одделна такса за сместување во угостителските дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52) а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУКАНИ

1. Во точ. 1 ст. 1 од Решението за ослободување од плаќање одделна такса за сместување во угостителските дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/52) зад точката ж) се додава нова точка која што гласи: „з) странските државјани — студенти што уживаат стипендија од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.“

2. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6363

8 октомври 1952 година

Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

За Претседателот на Стопанскиот совет

на Владата на ФНРЈ,

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за индустрија

и традежништво,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

601.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА VI КОНГРЕС НА КПЈ

На 2 ноември 1952 година ќе се пушти во течај пригодна поштенска марка од 15 динари по повод на одржувањето на VI-от конгрес на КПЈ.

Марката е отпечатена во четири различни бои, и тоа: во црвенокостенова, темнокостенова, темноплава и темнозелена. Сликата на марката симболично ја претставува социјалистичката изградба.

На горниот дел од марката, над сликата, стои натпис „ФНР Југославија“ со кирилица и на долниот дел, под сликата, истиот натпис со латиница. Ознаката на вредноста со „Дин“ со латиница стои во долниот лев агол од марката.

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми пошти во земјата, а за франкирање на поштенски пратки ќе важи неограничено време, односно додека не се донесе решение за нејзиното повлекување од течај.

Бр. 14061

10 октомври 1952 година
Белград

Директор

на Главната дирекција на поштите,
Милоша Милановиќ, с. р.

602.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ
СТАНДАРДИ ЗА НАВРТКИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Шестострани навртки. Изработка 1. Метрички навој — М5 до М100	JUS M.B1.600
Шестострани навртки. Изработка 2 и 3. Метрички навој — М1,7 до М150	JUS M.B1.601
Шестострани навртки. Изработка 2 и 3. Метрички навој — М8×1 до М100×4	JUS M.B1.602
Ниски шестострани навртки, $m=0,5d$. Изработка 3. Метрички навој — М1,7 до М10	JUS M.B1.603
Ниски шестострани навртки. Изработка 2 и 3. Метрички навој — М12 до М52	JUS M.B1.604
Ниски шестострани навртки. Изработка 2 и 3. Метрички навој — М8×1 до М52×3	JUS M.B1.605
Крунесте навртки. Изработка 1. Метрички навој — М6 до М33	JUS M.B1.630
Крунесте навртки. Изработка 3. Метрички навој — М4 до М100	JUS M.B1.631
Крунесте навртки. Изработка 3. Метрички навој — М8×1 до М100×4	JUS M.B1.632
Крунесте навртки. Изработка 1. Тркалчест крунест навој — Рд 54×7 и Рд 64×7	JUS M.B1.633
Четвртаести навртки. Изработка 1. Метрички навој — М5 до М20	JUS M.B1.640
Ниски четвртаести навртки. Изработка 3. Метрички навој — М1,7 до М10	JUS M.B1.641
Сигурени навртки. Изработка 1. Метрички навој — М24 до М100	JUS M.B1.642
Ниски затворени навртки. Изработка 3. Метрички навој — М4 до М72	JUS M.B1.650
Навртки со челни зарези. Изработка 3. Метрички навој — М1 до М20	JUS M.B1.660
Навртки со две челни дупки. Изработка 3. Метрички навој — М2 до М10	JUS M.B1.661
Навртки со 4 дупки на ободот. Изработка 3. Метрички навој — М2 до М10	JUS M.B1.662
Високи нарежкани навртки. Изработка 3. Метрички навој — М1 до М10	JUS M.B1.670
Ниски нарежкани навртки. Изработка 3. Метрички навој — М1 до М10	JUS M.B1.671
Крилести навртки. Изработка 1. Метрички навој — М2 до М24	JUS M.B1.680
Прстенаести навртки. Изработка 2. Метрички навој — М8 до М100	JUS M.B1.690

Триестрани навртки. Изработка 3. Метрички навој — М4 до М24

JUS M.B1.700

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1953 година.

Бр. 177

29 септември 1952 година

Белград

За Претседателот на
Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Бранислав Станковиќ, с. р.

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во Кривичниот законик на македонски јазик, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 13 од 9 март 1951 година, се поткрала долу наведената грешка и дава следна

ИСПРАВКА

НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Во чл. 310 место зборовите „во вид на завет или за награда“ треба да стои „во вид на завет и за награда“.

Бр. 1759. — Од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 13 октомври 1952 година, Белград.

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на Наредбата за времено забранување увоз на некои производи („Службен лист на ФНРЈ“, број 49/52) се поткрала грешка и дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕННО ЗАБРАНУВАЊЕ
УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ

Во точ. 1 „графика 117“ под зборот „тролејбуси“ се додаваат зборовите „Теренски возила“.

Бр. 6173. — Од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 8 октомври 1952 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
595. Правилник за полагајните додатоци во царинската служба — — — — —	845
596. Правилник за именување на Правилникот за звањата и платите на службениците во шумарско-техничката помошна служба — — — — —	845
597. Наредба за попис на добитокот на територијата на Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	845
598. Наредба за пресметувањето на доходот на теренските претпријатија во периодот јуни-октомври 1952 година — — — — —	846
599. Решение за именување и дополнување на Решението за определување делот на девизните средства што ќе и го предаваат на Народната банка на ФНРЈ социјалистичките стопански организации — — — — —	847
600. Решение за дополнување на Решението за ослободување од плаќање одделна такса за сместување во угостителските дупќани — — — — —	847
601. Решение за пуштање во течај пригодна поштенска марка по повод одржувањето на VI конгрес на КПЈ — — — — —	847
602. Решение за донесување југословенски стандарди за навртки — — — — —	848
Исправка на Кривичниот законик — — — — —	848
Исправка на Наредбата за времено забранување увоз на некои производи — — — — —	848